

**ПРВ МЕЃУНАРОДЕН СОБИР НА
СТУДЕНТИ – ФАСПЕРИЈАДА**

Ангелка ВЕЛКОСКА

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет
Институт за дефектологија

Примено: 30.05.2011
Прифатено: 13.06.2011
UDK: 376-056.26/.36(497)(062)(049.3)

Во периодот од 15 до 18 април во Белград, се одржа првиот меѓународен научно-спортски собир на студенти, наречен ФАСПЕРИЈАДА. На него беа поканети студенти чии студии се поврзани со проблематиката на специјална едукација и рехабилитација и тоа од Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија и Црна Гора. Целта на едукативно-спортскиот собир беше евалуација на научно-истражувачката работа и теориските знаења на студентите, но и нивно натпреварување во спортските дисциплини: фудбал, одбојка и куглање.

Од Р. Македонија присуствуваше деканот на Филозофскиот факултет проф. д-р Горан Ајдински, раководителот на Институтот за дефектологија доц. д-р Зоран Киткањ, а како членови на научниот одбор беа поканети проф. д-р Владимир Трајковски и асс. м-р Наташа Станојковска-Трајковска. Од студентите присуствуваа 6 студенти на додипломски студии и 7 студенти на последипломски студии на Институтот за дефектологија.

На научниот собир беа презентирани вкупно 99 трудови, од кои 13 од студентите од Р. Македонија. Во завршниот дел од конференцијата беа доделени признанија за најдобрите истражувачки трудови, меѓу кои беа

**FIRST INTERNATIONAL STUDENT
SYMPOSIUM-FASPERIJADA**

Angelka VELKOSKA

Ss “Cyril and Methodius”
Faculty of Philosophy, Institute for Special
Education and Rehabilitation

Received: 30.05.2011
Accepted: 13.06.2011

In the period between 15th and 18th of April in Belgrade, the first international scientific-sport gathering of students was held, named FESPERIJADA. On this symposium an active participation took students that had a major subject in special education and rehabilitation from Macedonia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia and Montenegro. The aim of this educational-sport was to evaluate the scientific and research practice and theoretical knowledge of the students, as well as to compete in different sports: soccer, volleyball and bowling.

Among the guests from the Republic of Macedonia were: the dean of the Faculty of Philosophy Prof. Dr. Goran Ajdinski, the manager of the Institute for Special Education and Rehabilitation Doc. Dr. Zoran Kitkanj and Prof. Dr. Vladimir Trajkovski and Ass. M-r Natasha Stanojkovska-Trajkovska as members from the scientific board. 6 under-graduate students and 7 post-graduate students from the Institute for Special Education and Rehabilitation took their place from the student body.

At the scientific symposium a total of 99 research articles were presented, from which 13 were written by students from the Republic of Macedonia. In the completion of the symposium, certificates were given out to the

Адреса за кореспонденција:
Ангелка ВЕЛКОСКА
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
„Крсте Мисирков“ бб, 1000 Скопје,
Р. Македонија
angelka_v@yahoo.com

Corresponding Address:
Angelka VELKOSKA
“Ss Cyril and Methodius” University
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Krste Misirkov bb, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
e-mail: angelka_v@yahoo.com

наградените: „Социјални вештини на лицата со шизофренија“ од Маја Невчевска, „Прифаќање на децата со развојни оштетувања и посебни образовни потреби во основното училиште – Јан Амос Коменски“ од Христина Иваноска, и „Предикциониот тест за дизаграфија кај слушно оштетните деца“ од Маре Стојменовска-Мицевска, сите студенти на Институтот за дефектологија.

Научно-спортскиот собир беше одличен начин за унапредување на знаењата и искуствата меѓу студентите, како и за зголемување на соработката помеѓу идните специјални едукатори. Доколку се реализираат плановите, наредниот собир од ваков вид треба да се реализира во скоро време во Тузла, Босна и Херцеговина.

most outstanding research articles among which were: "Social skills of people with schizophrenia" by Maja Nevchevska," Acceptance of children with developmental disorders and special educational needs in the primary school system-Jan Amos Komenski" by Hristina Ivanoska and "The Predication test for disgraphy in the children with impaired hearing" by Mare Stojmenovska-Micevska, all student at the Institute for Special Education and Rehabilitation.

The scientific-sport symposium was an excellent way for promotion of the knowledge and experience of the students, as well as the development of the cooperation among future special educators. If the plans are fulfilled, the future symposium of such kind will be held in Tuzla, Bosnia and Herzegovina.